



Бр./Нр. 04-421/2

14-10-2024 20 год./mij  
Без основа на член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/15, 35/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 303/20) и Правилникот за систематизација на работните места во Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија бр. 01-4193/6 од 25.10.2019 година и бр. 04-593/4 од 14.12.2022, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија објавува

## ИНТЕРЕН ОГЛАС

број 01/2024

за пополнување на три (3) работни места со унапредување

### 1. Виш соработник за сопственички и други стварни права на ствари во државна сопственост

Шифра УПР0101В02000 .....(1) извршител

Звање: Виш соработник

Одделение за сопственички и други стварни права на ствари во државна сопственост

Сектор за финансиска политика

Број на извршители ..... 1

Општи услови предвидени за работното место утврдени со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места на Секретаријатот за законодавство се:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

### Посебни услови :

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, факултет од областа на Правни науки;
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);